



Camellia
TRAVEL AGENCY

Since 1989..



Where even angels come for a holiday

Kamelija Turs

email:info@camelliatravel.com.mk

www.camelliatravel.com.mk

A- License
13-6271/2

Adress: Filip Vtori Makedonski 5

1000 Skopje, North Macedonia

Tel: +38923232916 +38978281526

Будва – Лето 2021

Hotel Park 3* Budva : сместен е во изобилство на зеленило кое на гостите им пружа мноштво Медитерански мириси како озон овозможувајќи им пријатна свежина во топлите летни денови. Закотвен на самиот морски брег, на неколку чекори од магичната Словенска плажа, на гостите им овозможува уживање во звуците од брановите и хотелското зеленило, како и прошетки низ уреденото шеталиште кое го поврзува Стариот град на Будва со Бечичи. Повеќе за хотелот погледнете на следниот линк: <http://hotelparkbudva.com/me/hotel.html>. Се наоѓа на сама плажа

Цените се за термин : 8 дена / 7 ноќи - појадок и вечера

Цените се дадени: по лице во евра (сопствен превоз)

Hotel Park 3* Будва (Ценовник бр.2) (Локациски на сама плажа)			
Термин 7 ноќевања со појадок и вечера	Приземје Economy Room	Кат поглед планина Standard room	Кат Поглед море Standard room
05.06-12.06.2021	217€	238€	266€
12.06-19.06.2021	231€	252€	280€
19.06-26.06.2021	238€	259€	287€
26.06-03.07.2021	259€	280€	308€
03.07-10.07.2021	308€	331€	361€
10.07-17.07.2021	316€	338€	370€
17.07-24.07.2021	331€	354€	392€
24.07-31.07.2021	331€	354€	392€
31.07-07.08.2021	331€	354€	392€
07.08-14.08.2021	331€	354€	392€
14.08-21.08.2021	331€	354€	392€
21.08-28.08.2021	331€	354€	392€
28.08-04.09.2021	315€	339€	370€
04.09-11.09.2021	254€	277€	299€
11.09-18.09.2021	250€	275€	295€

Опис на аранжман:

Цените се однесуваат по лице за 7 ноќевања со појадок и вечера (без превоз)

Цените се изразени во евра и се пресметуваат во денарска противредност по курс 1еур = 62 денари

Во цената е вклучен појадок и вечера кој се служат во ресторан на шведска маса

Хотелот се наоѓа на сама плажа

Доплата за превоз

Возрасни 40€

Деца до 2год бесплатно

Деца од 3-8 год 30 евра



Camellia
TRAVEL AGENCY

Since 1989..



Where even angels come for a holiday

Kamelija Turs
email: info@camelliatravel.com.mk
www.camelliatravel.com.mk

A- License
13-6271/2

Adress: Filip Vtori Makedonski 5
1000 Skopje, North Macedonia
Tel: +38923232916 +38978281526

Информации за собите:

Стандардните соби поседуваат: Поглед на планина / Поглед на море, Балкон, Клима, Фрижидер, ТВ, Сателитска телевизија, WI-FI и можност за бебешко креветче

Напомена :

Ценовникот во жолтата колона е со пресметан попуст и важи за резервации до 10.06.2021

Ценовникот во белитите колони е со редовни цени и без пресметан попуст
За отказ на резервации во (рана уплата со попуст за резервации до 10.06) не се враќа уплатениот аванс од 30% според цената одбрана од програмата

Дополнителни информации - доплати:

- *1/1 соба – Доплата од 50 % од цената
- * Дополнително легло (Extra bed) – се доплаќа 70 % од цената.
- * Туристичката такса во износ од 1,5 еур / по ноќевање се плаќа на рецепција во хотелот

Попусти за деца:

- * Прво дете 0-6 години гратис (заедничко легло), на дополнително легло 50%
- * Прво дете 6-14 години 50%
- * Второ дете 0-6 години 50 % (заедничко легло)
- * Второ дете 06-14 години 50%

Препорачуваме патничко осигурување кое може да го извадите кај нас во агенција !

Информации за собите

Собите се доделуваат на рецепција во хотелот

Сместувањето во собите и одјавувањето е според редот и политиката на хотелот кој генерално е сместување во 14:00часот и одјавување во 10:00часот

Бројот на лица треба да е идентичен со бројот на ваучерот издаден од туристичката агенција

Типот на соба се одредува за време на резервација во аранжманот (еднокреветна, двокреветна, трикреветна)

Третиот кревет како дополнителен се разликува во economic room од standard room

Economy Room приземје 2+0

Собите се од 18 м2 и се наоѓаат на приземјето на хотелот. Сите соби се реновирани во 2017 година. Во зависност од видот, собите можат да бидат опремени со два кревети или брачен кревет. Сите соби се опремени со клима уред, мини фрижидер, кабловска телевизија и пристап до Интернет Wi-Fi

Economy Room приземје 2+1

Собите се од 25 м2 и се наоѓаат на приземјето на хотелот. Сите соби се реновирани во 2017 година. Во зависност од видот, собите можат да бидат опремени со три единечни кревети или со брачен кревет и единечен кревет. Сите соби се опремени со клима уред, мини фрижидер, кабловска телевизија и пристап до Интернет Wi-Fi.

Standard Room према море 2+0



Camellia
TRAVEL AGENCY

Since 1989..



Where even angels come for a holiday

Kamelija Turs

email: info@camelliatravel.com.mk

www.camelliatravel.com.mk

A- License
13-6271/2

Adress: Filip Vtori Makedonski 5
1000 Skopje, North Macedonia
Tel: +38923232916 +38978281526

Собите се 18 м2 и се наоѓаат на првиот кат од хотелот од страната спрема морето. Сите соби се реновирани во 2017 година. Собите се опремени со брачен кревет, клима уред, мини фрижидер, кабловска телевизија и пристап до Интернет Wi-Fi. Овој тип на соби има тераса со поглед кон паркот и е опремен со маса и две столци

Standard Room према море 2+1

Собите се 20 м2 и се наоѓаат на првиот кат од хотелот од страната спрема морето. Сите соби се реновирани во 2017 година. Собите се опремени со брачен кревет и софа кревет што се користи како дополнително легло. Сите соби се опремени со клима уред, мини фрижидер, кабловска телевизија и пристап до Интернет Wi-Fi. Овој тип на соби има тераса со поглед кон паркот и е опремен со маса и две столци

Standard Room према море 3+0

Собите се 25 м2 и се наоѓаат на првиот кат од хотелот од страната спрема морето. Сите соби се реновирани во 2017 година. Собите се опремени со брачен кревет и единечен кревет. Сите соби се опремени со клима уред, мини фрижидер, кабловска телевизија и пристап до Интернет Wi-Fi. Овој тип на соба има тераса со поглед кон паркот и е опремен со маса и две столци

Standard Room према море 3+1

Собите се 30 м2 и се наоѓаат на првиот кат од хотелот од страната спрема морето. Сите соби се реновирани во 2017 година. Собите се опремени со брачен кревет, единечен кревет и софа кревет што се користи како дополнително легло. Сите соби се опремени со клима уред, мини фрижидер, кабловска телевизија и пристап до Интернет Wi-Fi. Овој тип на соба има тераса со поглед кон паркот и е опремен со маса и две столци

Standard Room према планина 3+0

Собите се 25 м2 и се наоѓаат на првиот кат од хотелот од страната свртена кон градот. Сите соби се реновирани во 2017 година. Собите се опремени со три единечни кревети. Сите соби се опремени со клима уред, мини фрижидер, кабловска телевизија и пристап до Интернет Wi-Fi. Овој тип на соба има француска со ширина од 60 см.

Standard Room према планина 2+0

Собите се 18 м2 и се наоѓаат на првиот кат на хотелот од страната кон планина. Сите соби се реновирани во 2017 година. Собите се опремени со два единечни кревети. Сите соби се опремени со клима уред, мини фрижидер, кабловска телевизија и пристап до Интернет Wi-Fi. Овој тип на соба има француска тераса ширина од 60 см.

ОПШТИ УСЛОВИ:

*Секој програм е креиран со посебни услови. Агенцијата го задржува правото на промена на редоследот на активностите во програмата.

* условите на новонастанатата ситуација со вирусот Ковид 19 доколку има промени ќе бидете благовремено информирани за ново настанати случувања. Се молат туристите на хотелот да ги почитуваат протоколите и условите на хотелот

*Доколку патникот користи организиран превоз важат општите услови за секоја програма, Побарајте информации во агенција.

*Резервација на аранжманот се прави со валидна патна исправа и уплата на аконтација која е неповратна во случај на отказ од страна на патникот.

*Аконтацијата се уплаќа: од 30% остатокот десет дена пред користење на првата услуга.



Camellia
TRAVEL AGENCY

Since 1989..



Where even angels come for a holiday

Kamelija Turs
email: info@camelliatravel.com.mk
www.camelliatravel.com.mk

A- License
13-6271/2

Adress: Filip Vtori Makedonski 5
1000 Skopje, North Macedonia
Tel: +38923232916 +38978281526

* Во студио, апартман, хотел е дозволено сместување на лица согласно предвидениот капацитет.

* Носител на договорот на ова патување е Камелија Турс: Трошоците за подготовка и организација на патувањето со број на полиси АД Осигурителна Полиса Скопје (Полиса бр. 130030006717) и (Класа 13 *Општа одговорност и Тарифа 27 Туристички агенции. Побарајте патничко осигурување и договор за патување.

* Плаќањето е во денарска противвредност по курс 62 денари.

* Во готово – авансно плаќање од вкупната цена на аранжманот во моментот на пријавување.

* Кредитни картици, вирманско плаќање. *Туристички кредит (6-36 рати) аплицирање во агенција.

* Плаќање преку синдикатски организации со посебни договори. **Плаќање на рати, Побарајте договор за патување** и општите услови на ТА Камелија Турс-Туроператор со Лиценца-А Важат општите услови на СКТМ и одлука –од Камелија Турс Од 04.01.2021- 30/2021година

* Информации и резервации во Камелија Турс маил адреса: info@camelliatravel.com.mk

Тимот на ТА КАМЕЛИЈА ТУРС Ви посакува пријатен одмор !